

1.	Наставен предмет	КОМПЈУТЕРИ И ПРОГРАМИРАЊЕ										
2.	Шифра	4М12ОП01										
3.	Студиска програма	ПИ, МЗКИ, МВ, ТМЛ, МЕХ										
4.	Семестар (изборност)	летен (II)										
5.	Цели на предмет	Запознавање со архитектура и функционирање на компјутерите, користење на основните софтверски алатки и интернетот. Запознавање со поимот алгоритам и програмирање во програмскиот јазик С.										
6.	Осспособен за (компетенции)	Работа во WINDOWS и користење на основните софтверски алатки, користење интернет, разбирање на основните алгоритамски конструкции и нивна реализација во програмскиот јазик С.										
7.	Услов за запишување на предметот	нема										
8.	Основна литература (до 3 наслови)	1. Чакмаков Д., Компјутери, алгоритми, програмирање, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, 1999.										
9.	Број на кредити:	8										
10.	Вкупен расположив фонд на време	$8 \text{ ECTS} \times 30 \text{ саати} = 240 \text{ саати}$										
11.	Распределба на расположивото време	$39 + 20 + 10 + 15 + 20 + 110 + 6 + 20 = 240 \text{ саати}$										
	11.1. ПТН - Теоретска настава (13 недели по 3 саати)	39 саати										
	11.2. ЛВ - Лабораториски вежби (5 вежби x 4 саати)	20 саати										
	11.3. ЛВК - Лабораториски вежби – корекции, консултации.	10 саати										
	11.4. АВ - Аудиториски вежби.	15 саати										
	11.5. КВ - Консултативни часови (корекции, консултации, домашни задачи).	20 саати										
	11.5. СУ - Самостојно учење. (180 страни)	110 саати										
	11.6. ТПЗ - Проверка на знаење со 2 теста (2x3 саати), секој содржи по 3 задачи и 1 прашање.	6 саати										
	11.7. СЗ - Самостојно решавање на две групи задачи, (5 задачи x 4 саати)	20 саати										
12.	Оценување	$10 + 80 + 10 = 100 \text{ бода}$										
	12.1. Посетеност на предавања до 10 бода (0,30 по саат)	10 бода										
	12.2. 2 теста до 80 бода (до 40 бода по тест)	80 бода										
	12.3. 2 самостојни задачи до 10 бода (до 5 по задача)	10 бода										
	<p>Студентот мора да освои најмалку по 30% од предвидените бодови на секој од тестовите.</p>											
	<p>Оценки:</p> <table border="1"> <tr> <td>од 50 до 60 бода</td> <td>6 (шест)</td> </tr> <tr> <td>од 61 до 70 бода</td> <td>7 (седум)</td> </tr> <tr> <td>од 71 до 80 бода</td> <td>8 (осум)</td> </tr> <tr> <td>од 81 до 90 бода</td> <td>9 (девет)</td> </tr> <tr> <td>над 90 бода</td> <td>10 (десет)</td> </tr> </table>		од 50 до 60 бода	6 (шест)	од 61 до 70 бода	7 (седум)	од 71 до 80 бода	8 (осум)	од 81 до 90 бода	9 (девет)	над 90 бода	10 (десет)
од 50 до 60 бода	6 (шест)											
од 61 до 70 бода	7 (седум)											
од 71 до 80 бода	8 (осум)											
од 81 до 90 бода	9 (девет)											
над 90 бода	10 (десет)											
13.	Услов за потпис и формален испит	реализирани активности 11.1. и 11.2.										

недела	Предавања - теоретска настава		Лабораториски вежби + корекции		Аудиториски вежби	
	саати	тема	саати	тема	саати	тема
I.	3	Вовед. Најважни области на примена. Архитектура на компјутерски систем.	4 + 1 МЕХ	Работа во основните апликативни програми: WINDOWS EXPLORER, MS WORD, MS EXEL. INTERNET EXPLORER. Совети за набавка на потребен софтвер.	1	Дискусија за компјутерските системи и нивната примена.
II.	3	Поим за софтвер. Оперативни системи.	4 + 1 МВ, ПИ	----- II -----	1	Дискусија за оперативните системи.
III.	3	Поим за алгоритам. Особини и начини на приказ. Примери на алгоритми.	4 + 1 ТМЛ, МЗКИ	----- II -----	1	Некои алгоритамски решенија.
IV.	3	Програмски јазици. Вовед во програмскиот јазик Ц. Структура на програма. Примери на програми влез-пресметка-излез.	4 + 1 МЕХ	Користење едитор и преведување и поврзување на програмите во C. Програмирање во Ц. Реализација на програми: влез-пресметка-излез и наредби за гранања.	1	Консултации за програмирањето во C.
V.	3	Наредби за гранања (<i>if, switch</i>). Примери.	4 + 1 МВ, ПИ	----- II -----	1	Консултации за програмирањето во C. Наредби за гранање.
VI.	3	Наредби за повторувања (<i>while, for, until</i>). Примери.	4 + 1 ТМЛ, МЗКИ	----- II -----	1	Консултации за програмирањето во C. Наредби за повторување.
VII.	3	Користење на низи. Примери.	4 + 1 МЕХ	Програмирање во C. Реализација на програми со наредби за повторувања и работа со низи.	1	Консултации за програмирањето во C. Низи.
VIII.	3	Користење на датотеки. Примери.	4 + 1 МВ, ПИ	----- II -----	1	Подготовка за тест.
IX.	3	Прв тест.	4 + 1 ТМЛ, МЗКИ	----- II -----	1	Решавање задачи од тестот.
X.	3	Користење на матрици. Примери.	4 + 1 МЕХ	Програмирање во C. Реализација на програми што користат датотеки и матрици.	1	Консултации за програмирањето во C. Датотеки.
XI.	3	Користење на потпрограми-функции. Примери 1.	4 + 1 МВ, ПИ	----- II -----	1	Консултации за програмирањето во C. Матрици.
XII.	3	Користење на потпрограми-функции. Примери 2.	4 ТМЛ, МЗКИ	----- II -----	1	Консултации за програмирањето во C. Потпрограми.
XIII.	3	Рекурзивно програмирање. Примери.	4 + 1 МЕХ	Програмирање во C. Реализација на програми што користат потпрограми-функции.	1	Консултации за програмирањето во C. Потпрограми.
XIV.	3	Грешки при мерења и пресметувања.	4 + 1 МВ, ПИ	----- II -----	1	Подготовка за тест.
XV.	3	Втор тест..	4 + 1 ТМЛ, МЗКИ	----- II -----	1	Решавање задачи од тестот.
XVI.			5	Прием на домашни.		
XVII.						
XVIII.	IX недела Прв тест на материјалот од теоретската настава и лабараториски вежби од I до VIII недела					
XIX.	XV недела Втор тест на материјалот од теоретската настава и лабараториски вежби од X до XIV недела					
XX.	45		30		15	

Задачи 1	Програми во C што користат наредби за гранање и повторување. Решението се предава во печатена форма.
Задачи 2	Програми во C што користат низи, датотеки, матрици и потпрограми-функции. Решението се предава во печатена форма.